

# СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 17

Год. LXV

Четврток, 5 февруари 2009

Цена на овој број е 150 денари

[www.slvesnik.com.mk](http://www.slvesnik.com.mk)

[contact@slvesnik.com.mk](mailto:contact@slvesnik.com.mk)



## СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
359. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 145/2008 од 20 јануари 2009 година.....	2	366. <b>Колективен договор</b> за изменување и дополнување на Колективниот договор за основното образование во Република Македонија.....	10
360. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 147/2008 од 20 јануари 2009 година.....	2	367. <b>Колективен договор</b> за изменување и дополнување на Колективниот договор за средното образование во Република Македонија.....	12
361. <b>Одлука</b> на Уставниот суд на Република Македонија У.бр. 177/2008 од 14 јануари 2009 година.....	5	368. <b>Колективен договор</b> за изменување на Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитание на децата.....	13
362. <b>Одлука</b> за избор на претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	6	369. <b>Колективен договор</b> за изменување и дополнување на Колективниот договор за социјална заштита на Република Македонија.....	13
363. <b>Одлука</b> за избор на заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија.....	6	370. <b>Спогодба</b> за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност.....	15
364. <b>Правилник</b> за изменување и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви.....	6	<b>Огласен дел</b> .....	1-48
365. <b>Колективен договор</b> за изменување и дополнување на Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.....	7		

## УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 359.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 20 јануари 2009 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА делот: „а ќе се применува од 1 јануари 2007 година“ од членот 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.13/2007).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија, по повод иницијатива на Горѓи Павлов од Кавадарци, со Решение У.бр. 145/2008 од 12 ноември 2008 година, поведе постапка за оценување на уставноста на делот од член 16 од Законот, означен во точката 1 од оваа одлука, бидејќи основано се постави прашањето за неговата согласност со членот 52 став 4 од Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека, според членот 16 од Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар на други правни лица, овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 2007 година. Одредбата се оспорува во делот: „а ќе се применува од 1 јануари 2007 година.“

5. Според членот 52 став 1 од Уставот на Република Македонија, законите и другите прописи се објавуваат пред да влезат во сила. Законите и другите прописи се објавуваат во „Службен весник на Република Македонија“ најдоцна во рок од седум дена од денот на нивно донесување (став 2). Законите влегуваат во сила најдоцна осмиот ден од денот на објавувањето, а по исклучок што го утврдува Собранието, со денот на објавувањето (став 3). Законите и другите прописи не можат да имаат повратно дејство, освен по исклучок, во случаи кога тоа е поповолно за граѓаните (став 4).

Законот за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар на други правни лица влегол во сила на 13 февруари 2007 година, а со оспорениот дел од членот 16 од Законот е предвидено да се применува од 1 јануари 2007 година.

Со членовите 11 до 14 од Законот се направени измени и дополнувања на одредбите од основниот текст на Законот по однос на прекршочните санкции и тоа со зголемување на висината на глобата за сторен конкретен прекршок.

Со следниот Закон за изменување и дополнување на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар на други правни лица („Службен весник на Република Македонија“ бр.150/2007), меѓу другото, од Законот што е предмет на анализа членот 12 е избришан.

Тргнувајќи од околноста што со оспорениот дел од членот 16 од Законот е предвидена примена на Законот од 1 јануари 2007 година, кој пак влегол во сила на 13 февруари 2007 година неспорно е дека со него е предвидено ретроактивно важење на Законот. Понатаму, споредувајќи ја висината на предвидените парични казни од Законот што бил во сила до настанатата измена со новопредвидените и сè уште актуелни глоби за можните прекршоци произлегува дека така предвидените глоби се повисоки и како такви се понеповолни од поранешните, напред наведените, за субјектите на кои се однесуваат новопредвидените прекршочни санкции.

Врз основа на вака направената анализа, Судот оцени дека оспорениот дел од членот 16 од Законот не е во согласност со членот 52 став 4 од Уставот.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.145/2008

20 јануари 2009 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател  
Македонија,  
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

### 360.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 20 јануари 2009 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА Одлуката за определување на висината на надоместокот за одржување на уредено градежно земјиште број 07-155/18 од 30 јануари 2008 година, донесена од Советот на општина Ресен („Службен гласник на општина Ресен“ бр.1/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива од ЕВН-Електростопанство на Македонија АД за дистрибуција и снабдување со електрична енергија - Скопје, со Решение У.бр. 147/2008 од 26 ноември 2008 година поведе постапка за оценување на законитоста на актот означен во точката 1 од оваа одлука. Постапката беше поведена затоа што пред Судот основано се постави прашањето за согласноста на оспорениот акт со Законот за градежно земјиште и Законот за локалната самоуправа.

4. Судот на седницата утврди дека во член 1 од Одлуката се определува дека со оваа одлука се определува висината на надоместокот за одржување на уредено градежно земјиште, начинот на наплата и органот кој што ја наплатува.

Според член 2 од Одлуката субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата поставени на или под површината на уредено градежно земјиште плаќаат надоместок.

Надоместокот се определува по мерна единица ден/м и изнесува 7,00 денари по метар должина.

Утврдување и наплатата на надоместокот врши општинската администрација.

Решение за утврдениот надоместок од став 3 на овој член донесува градоначалникот на општината.

Во член 3 од Одлуката се предвидува дека надоместокот се утврдува врз основа на податоците со кои располага општинската администрација.

Според член 4 од истата одлука градоначалникот на општината решение за висината на надоместокот донесува најкасно до 31 јануари во годината за која се утврдува надоместокот и му го доставува на обврзникот за плаќање на надоместокот.

Според член 5 од Одлуката надоместокот за одржување на уредено градежно земјиште се плаќа тримесечно и пристигнува за наплата во средината на секое тримесечје или во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Според член 6 од Одлуката во поглед на наплатата на надоместокот, надзорот над работата на органите во општината, одлагањето на извршувањето, жалбената постапка, каматата, присилната наплата, враќање на повеќе или погрешно уплатен надоместок ќе се применуваат одредбите од Законот за даноците на имот.

Според член 7 од оспорената одлука оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Ресен“.

5. Според член 114 став 4 од Уставот на Република Македонија, општините се финансираат од сопствени извори на приходи определени со закон и со средства од Републиката.

Според член 115 став 2 од Уставот, општината е самостојна во вршењето на надлежностите утврдени со Уставот и со закон, а надзорот над законитоста на нејзината работа го врши Републиката.

Согласно член 22 став 1 точка 1 од Законот за локалната самоуправа општините се надлежни за вршење, меѓу другото, и на урбанистичко (урбано и рурално) планирање, издавање на одобрение за градење на објекти од локално значење утврдени со закон, уредување на просторот и уредувањето на градежното земјиште.

Според член 36 став 1 точка 6 од Законот за локалната самоуправа во надлежност на советот на општината, меѓу другото, е и усвојување програми за работа и финансиски планови за финансирање на јавните служби, кои ги основала општината.

Советот на општина Ресен донел Програма за одржување на уредено градежно земјиште број 07-2641/6 од 28 декември 2007 година, во чија Глава IV се содржани одредби за финансирање на програмата во која се предвидува утврдување на надоместок за користење на уредено градежно земјиште, кој надоместок се утврдува по метар должина, а износот ќе се определи со посебна одлука.

Законот за градежното земјиште кој престана да важи со донесување на Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/2001) содржеше посебни права кои се однесуваа на

уредувањето на употребата на градежното земјиште. Имено, во делот од овој закон кој се однесува на употребата на градежното земјиште, односно во членот 44 беше утврдено дека собрание односно советот на општината може да утврди надоместок за употребата и уредување на градежно земјиште според обемот и степенот на опременоста со комунални објекти и инсталации. Со одлука се утврдува висината, роковите на плаќање и начинот на пресметувањето на надоместокот. Надоместокот го плаќа непосредниот корисник на земјиштето, а како непосреден корисник се смета носителот на правото на користење на недвижноста и нивниот сопственик. Оттука, произлегува дека надоместокот за употреба и уредување на градежното земјиште беше утврден со Законот за градежно земјиште кој престана да важи со новиот закон.

Законот за градежното земјиште од 2001 година концепциски е поставен на сосема поинаква основа од претходниот закон. Имено, за разлика од поранешниот закон според кој градежното земјиште единствено беше на Република Македонија, градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Македонија и на домашни физички и правни лица под услови предвидени во овој закон. Носителот на правото на сопственост на градежното земјиште може земјиштето да го оттуѓи и даде под долготраен и краткотраен закуп.

Врз основа на изнесеното произлегува дека според Законот за градежно земјиште од 2001 година, градежното земјиште може да биде во сопственост или пак за него да се плаќа закуп. Овој закон не случајно содржи одредби за уредувањето на градежното земјиште, но не содржи одредби за употребата на градежното земјиште.

Законот за градежното земјиште од 2001 година согласно член 56 од Законот за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2008 од 8 јули 2008 година) престана да важи со денот на влегувањето во сила на овој закон (осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“).

Со новиот Закон за градежното земјиште од 2008 година се уредуваат правата и обврските во поглед на градежното земјиште и уредувањето на тоа земјиште – член 1 од Законот.

Според членот 2 од овој закон, градежното земјиште е добро од општ интерес за Републиката и ужива посебна заштита, на начин и услови утврдени со овој закон.

Според ставот 2 од истиот член од Законот, уредувањето на градежното земјиште е дејност од јавен интерес.

Во главата III од овој закон, со наслов „Уредување на градежно земјиште“ е содржан член 45 во кој децидно се наведува дека под уредување на градежно земјиште во смисла на овој закон е изградба на објекти на инфраструктурата, заради обезбедување на непречен пристап до градежната парцела на јавен пат, поставување на водоводна, канализациона (фекална и атмосферска), електрична, ПТТ и друга инсталација со приклучоци до градежната парцела.

Според член 46 од Законот уредувањето на градежното земјиште од членот 45 на овој закон го вршат општините врз основа на Програма за уредување што ја донесува советот на општината.

Работите од ставот 1 на овој член, општините го вршат преку јавно претпријатие, трговско друштво или друго правно лице кое има овластување за вршење на комунална или јавна услуга согласно закон. Работите за уредување на градежно земјиште општините можат да ги вршат и во облик на учество на приватен партнер кој го определува општината во договор со приватен партнер, почитувајќи ги принципите на транспарентност, јавност и еднаквост на учесниците.

За подрачјето на градот Скопје уредувањето на градежното земјиште го вршат општините од подрачјето на градот Скопје во делот на опремување на градежното земјиште со објекти од секундарната инфраструктура, а градот Скопје во делот на опремување со објекти на основната инфраструктура, врз основа на Програма што ја донесуваат советите на општините во градот Скопје, односно Советот на градот Скопје.

Програмата за уредување на градежното земјиште особено содржи податоци за:

- просторот кој е предмет на уредување;
- обемот на работите за подготвување и расчистување на градежното земјиште;
- обемот и степенот на опремување на градежното земјиште со објекти на основната и секундарната инфраструктура;
- изворите за финансирање на програмата;
- пресметување на трошоците за уредувањето на градежното земјиште;
- висината на надоместокот за уредувањето на градежното земјиште и неговата распределба;
- начин на распределба на средствата за финансирање за изградба и одржување на инфраструктурата;
- динамика на извршување на програмата и
- објекти на инфраструктурата од јавен интерес за Република Македонија и оцена за нивното влијание врз животната средина и природата, согласно со закон, што ги финансира Република Македонија, односно инвеститорот на кого земјиштето му го отуѓила Република Македонија.

Кога заради уредување на градежното земјиште е потребно да се постави инфраструктурен објект на туѓо земјиште или друга недвижност, општината односно градот Скопје со решение воспоставува односи на присилна комунална службеност заради поставување на објект. Решението има сила на извршна исправа, а жалбата не го одлага извршувањето. Жалбата се поднесува до органот на државната управа надлежен за вршење на имотно-правните работи.

Кога уредувањето на земјиштето се врши преку учество на приватен партнер истиот има право на враќање на вложеното на начин кој ќе го договори со општината, а особено преку уплатите на новите корисници на веќе поставените објекти. Во овој случај опремата, објектите и инсталациите се во сопственост на приватниот партнер и со истите управува се додека не го намира своето побарување. Приватниот партнер управува со инфраструктурата на начин согласно со функцијата и намената и согласно програмите на јавните претпријатија и друштва кои вршат јавна и комунална услуга. Во јавната книга за запишување на правата на недвижности се запишува дека право на сопственост на инсталациите има приватниот партнер.

Според член 47 од истиот закон за уредено градежното земјиште инвеститорот плаќа надоместок. Висината на надоместокот од ставот 1 на овој член зависи од степенот на уреденост на градежното земјиште, со објекти на комуналната инфраструктура, која ја утврдуваат советите на општините, советите на општините од подрачјето на градот Скопје и Советот на градот Скопје.

За надоместокот на уредување на градежното земјиште како и за начинот на плаќање на надоместокот, инвеститорот со надлежен орган на општините, општините од подрачјето на градот Скопје односно градот Скопје склучуваат договор, во кој се регулираат правата и обврските на договорните страни со утврдени рокови за извршување на истите.

Договорот од ставот 3 на овој член се склучува во рок од 15 дена од денот на поднесувањето на барањето од страна на инвеститорот.

Средствата од надоместокот од ставот 1 на овој член се приход на општините, општините од подрачјето на градот Скопје и градот Скопје и се користат само за реализирање на програма за уредување на градежно земјиште.

Согласно членот 49 од истиот закон, одржувањето на објектите на инфраструктурата на уреденото градежно земјиште, го вршат субјекти кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата.

Од анализата на наведената законска регулатива јасно произлегува обврската на субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата да вршат одржување на објектите на инфраструктурата, а не и обврска да на општините и плаќаат надоместок за одржување на уреденото градежно земјиште, како што предвидува оспорената одлука. Имено, од овластувањето дадено во член 45 од Законот за градежно земјиште, каде е дефинирано уредувањето на градежното земјиште, произлегува обврската на субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата да плаќаат паричен надоместок на општината за уредување на градежно земјиште (комуналии), но не и обврска за плаќање надоместок за одржување, бидејќи субјектите кои стопанисуваат со објектите на инфраструктурата имаат обврска (член 49) сами да вршат одржување на објектите на инфраструктурата на веќе уреденото градежно земјиште.

Тргувајќи од фактот дека надоместокот за одржување на уреденото градежно земјиште, не е утврден со закон, Судот оцени дека оспорената одлука не е во согласност со Законот за градежно земјиште и Законот за локалната самоуправа.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точката 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спиоровски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.147/2008  
20 јануари 2009 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Република  
Македонија,  
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

361.

Уставниот суд на Република Македонија, врз основа на членовите 110 и 112 од Уставот на Република Македонија и член 70 од Деловникот на Уставниот суд на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.70/1992), на седницата одржана на 14 јануари 2009 година, донесе

### О Д Л У К А

1. СЕ УКИНУВА член 14 став 3 точка 3 и член 18 став 2 точка 3 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.28/2004, 84/2005, 25/2007 и 87/2008).

2. Оваа одлука произведува правно дејство од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

3. Уставниот суд на Република Македонија по повод поднесена иницијатива на Стамен Филипов од Скопје со Решение У.бр.177/2008 од 5 ноември 2008 година поведе постапка за оценување на уставноста на одредбите од Законот означен во точката 1 од оваа одлука.

Постапката беше поведена затоа што пред Судот со основ се постави прашањето за согласноста на оспорените членови со Уставот.

4. Судот на седницата утврди дека според оспорениот член 14 став 3 точка 3 од Законот за трговските друштва трговецот поединец кон пријавата за упис приложува покрај другото и: „изјава од физичкото лице дека уредно ги платил даночните обврски и придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување, односно дека во согласност со член 29 од овој закон не постои пречка да стекне својство на трговец поединец“.

Според оспорениот член 18 став 2 точка 3 од Законот е предвидено дека: кон пријавата за бришење на уписот во Трговскиот регистар трговецот поединец покрај другото приложува „доказ дека трговецот-поединец уредно ги платил даночните обврски и придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување и придонесот за вработување“.

5. Според членот 32 од Уставот, секој има право на работа, слободен избор на вработување, заштита при работењето и материјална обезбеденост за време на привремена невработеност (став 1). Секому, под еднакви услови, му е достапно секое работно место (став 2).

Според член 33 од Уставот, секој е должен да плаќа данок и други јавни давачки и да учествува во намирувањето на јавните расходи на начин утврден со закон.

Со изнесените уставни одредби Уставот го гарантира правото на работа, слободниот избор на вработување и го промовира принципот за достапност секому, под еднакви услови на секое работно место. Исто така, граѓаните се должни да плаќаат данок, при што, начинот на плаќање се уредува со закон.

Според Законот за трговските друштва, трговец поединец е физичко лице кое во вид на занимање, врши некоја од трговските дејности определени со овој закон (член 12 став 1).

Својството на трговец - поединец се стекнува со упис во Трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија, при што во Трговскиот регистар се запишува и престанувањето на трговец - поединец (чл. 12 и 18 став 1).

Во пријавата за упис се наведуваат: името и презимето, единствениот матичен број на граѓанинот и местото на живеење, фирма под која ќе се врши дејноста и предметот на работење.

Кон пријавата за упис се приложуваат: 1. заверен потпис на трговецот поединец кај нотар, 2. изјава од физичкото лице дека не му е изречена забрана да врши некоја од дејностите определени со овој закон и изјава од физичкото лице дека уредно ги платил даночните обврски и придонесите за пензиско, инвалидско и здравствено осигурување односно дека во согласност со членот 29 од овој закон, не постои пречка да стекне својство на трговец-поединец.

Согласно член 18 од Законот, во случај на престанување на работењето на трговецот-поединец кон пријавата за бришење на уписот во Трговскиот регистар се приложува: 1. изјава за престанувањето на трговецот-поединец, 2. доказ дека сметката на трговецот поединец е затворена и 3. доказ дека трговецот поединец уредно ги платил даночните обврски и придонесите за пензиско, инвалидско, здравствено осигурување и придонесите за вработување.

Имајќи ја предвид одредбата од член 33 од Уставот произлегува дека секој има уставна обврска да ги намирува јавните давачки и дека во рамките на начинот на плаќање на јавните давачки постојат законски механизми за нивно исполнување.

Според Судот, а поаѓајќи од наведените уставни одредби, содржината на оспорените членови, како и наводите од иницијативата, пропишувањето на условот кон барањето односно кон пријавата за упис, односно бришење од Трговскиот регистар што се води во Централниот регистар на Република Македонија, да се даде изјава односно доказ дека трговецот поединец уредно ги платил даночните обврски и придонесите од пензиското, инвалидското, здравственото и придонесот за вработување излегува надвор од соодветните законски механизми. Тоа доведува до состојба исполнувањето на обврската на лицето од одреден статус да влијае на остварувањето на право од друг статус што е уставно недопуштено, а секако тоа води кон стеснување на обмот на правото на работа и достапноста на секое работно место секому под еднакви услови.

Со оглед на изнесеното Судот оцени дека оспорените законски одредби не се во согласност со наведените уставни одредби.

6. Врз основа на изнесеното, Судот одлучи како во точка 1 од оваа одлука.

7. Оваа одлука Судот ја донесе во состав од претседателот на Судот д-р Трендафил Ивановски и судиите д-р Наташа Габер-Дамјановска, Исмаил Дарлишта, Лилјана Ингилизова-Ристова, Вера Маркова, Бранко Наумоски, Игор Спировски, д-р Гзиме Старова и д-р Зоран Сулејманов.

У.бр.177/2008

14 јануари 2009 година на Уставниот суд на Република Скопје

Претседател  
Македонија,  
д-р **Трендафил Ивановски**, с.р.

**СУДСКИ СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА  
МАКЕДОНИЈА**

362.

Врз основа на член 8 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата на Советот одржана на 2.02.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ  
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избран

Васил Грчев, член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-227/1	Судски совет
2 февруари 2009 година	на Република Македонија,
Скопје	Заменик претседател,
	<b>Ментор Ќоку, с.р.</b>

363.

Врз основа на член 8 став 4 од Законот за Судски совет на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 60/2006), Судскиот совет на Република Македонија, на седницата на Советот одржана на 2.02.2009 година, донесе

**О Д Л У К А**

**ЗА ИЗБОР НА ЗАМЕНИК ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СУДСКИОТ  
СОВЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За заменик претседател на Судскиот совет на Република Македонија е избран Ментор Ќоку, член на Судскиот совет на Република Македонија.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-228/1	Судски совет
2 февруари 2009 година	на Република Македонија
Скопје	Претседател,
	<b>Васил Грчев, с.р.</b>

**АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОНСКИ  
КОМУНИКАЦИИ**

364.

Врз основа на член 14 точка а) и член 85 став (1) од Законот за електронските комуникации („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/2005, 14/2007, 55/2007 и 98/2008), Комисијата како орган на Агенцијата за електронски комуникации на состанокот одржан на ден 22.01.2009 година, донесе

**П Р А В И Л Н И К  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИКОТ ЗА ПРЕНОСЛИВОСТ НА БРОЕВИ**

Член 1

Во Правилникот за преносливост на броеви („Службен весник на Република Македонија“ бр. 135/2006, 57/2007, 145/2007 и 87/2008) во член 4 во став (3) и во став (4) зборовите: „без измена на приредбата на услугата“ се бришат.

По став (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„(5) Операторите треба да ги развиваат и унапредуваат своите комуникациски мрежи и средства согласно со зголемувањето на бројот на пренесени броеви со цел во секој момент да бидат во можност да ги исполнат обврските од член 84 став (3) и (4) на Законот за електронските комуникации.“

Ставовите (5), (6) и (7) стануваат ставови (6), (7) и (8).

Член 2

Во член 5 по став (2) се додава нов став (3) кој гласи:

„Операторите ги рутираат сите повици (национални и меѓународни) до пренесени броеви во други мрежи без разлика на тоа дали постои договор за интерконекција за такви повици, притоа користејќи било кои од расположивите воспоставени директни или индиректни интерконекциски линкови.“

Ставовите (3) и (4) стануваат ставови (4) и (5).

Член 3

Во член 6 став (1) се брише.

Ставовите (2), (3), (4), (5), (6) и (7) стануваат ставови (1), (2), (3), (4), (5) и (6).

Став (3) се менува и гласи:

„Претплатникот има право да иницира пренесување или повторно пренесување на претплатнички број во мрежата на друг оператор, во временски период не пократок од 30 дена од денот на започнувањето на услугата од операторот.“

Став (4) се менува и гласи:

„По пренесување на бројот, претплатникот треба да ги подмири сите обврски за раскинување на претплатничкиот договор кај операторот - давател или доколку има услуги од друг оператор поврзани со истиот претплатнички број да ги подмири сите обврски за раскинување на претплатничкиот договор кај операторот кој му нуди услуги на претплатникот преку големопродажната услуга од операторот давател.“

Во став (5) точка (в) се менува и гласи:

„поднесеното барање не е потполнето согласно образецот на барањето од член 7 став (3) на овој правилник.“

Точка (г) се менува и гласи:

„претплатникот има неплатени сметки, заклучно со последната доставена сметка.“

Член 4

Во член 7 став (3) пред зборот „Барањето“ се додаваат зборовите: „Образецот на“.

Член 5

Во член 8 во став (1) се додава нова реченица која гласи:

„Операторот примател ќе му го достави барањето за склучување на претплатнички договор со пренесување на број, во оригинал на операторот давател во рок од 5 (пет) работни дена од денот на приемот на барањето.”

Во став (2) зборовите: „став (6)” се заменуваат со зборовите: „став (5)”, а зборовите: „3 (три)” се заменуваат со зборовите: „1 (еден)”.

Во став (4) зборовите: „став (6)” се заменуваат со зборовите: „став (5)”.

Во став (7) зборовите: „7 (седум)” се заменуваат со зборовите: „2 (два)”.

Став (9) се менува и гласи:

„Доколку претплатникот не го плати еднократниот надоместок за пренесување на број како и надоместокот за сообраќај реализиран во периодот до фактичкото пренесување на бројот кај друг оператор или други евидентирани долгови, операторот давател има право во рок од 3 (три) месеци од датумот на фактичкото пренесување на бројот да побара од операторот примател да го прекине обезбедувањето на услуги на претплатникот со пренесен број од неговата мрежа се додека не се подмират обврските. Во барањето за престанок на обезбедување услуги, операторот давател конкретно ги наведува причините за барањето. Операторот примател во рок од 1 (еден) работен ден од приемот на барањето го известува претплатникот дека доклку во рок од 5 (пет) работни дена од известувањето не изврши подмирување на долгот ќе му го прекине обезбедувањето на услугите. Доколку претплатникот во утврдениот рок ја изврши уплатата, операторот давател ќе го извести операторот примател дека го повлекува барањето за исклучување на претплатникот. Доколку претплатникот во утврдениот рок не ја изврши уплатата, операторот примател ќе го исклучи претплатникот од неговата мрежа и ќе ја извести Агенцијата да го суспендира бројот од ЦБП. По подмирување на обврските кои биле причина за суспендирањето, операторот примател во рок од еден работен ден ја известува Агенцијата, а Агенцијата во рок од еден работен ден ја прекинува суспензијата за претплатничкиот број.”

#### Член 6

Во член 9 зборовите „кој може да биде различен од рокот наведен во став (5) од член 8 од овој Правилник” се заменуваат со зборовите: „кој неможе да биде подолг од 7 (седум) работни дена од денот на трансакцијата за запис на податоци во ЦБП.”

#### Член 7

Во член 11 став (1) се менува и гласи:

„Операторот може за пренесување на броевите на друг оператор, да им наплатува на претплатниците или на оператори, доклку се постигне меѓусебен договор, еднократна сума за покривање на трошоците за пренос на бројот. Доколку еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на бројот, операторот ја наплатува од друг оператор, истата мора да биде предвидена во цените за интерконекција и да биде базирана на трошоци. Доколку еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на бројот, операторот ја наплатува од претплатниците, Агенцијата, може на операторот да му наметне обврска за регулирање на малопродажна

цена за преносливост на број согласно член 49 од Законот за електронските комуникации, кога ќе оцени дека висината на еднократната сума е толку висока што може да послужи како обесхрабрување за користење на услугата.”

По став (1) се додава нов став (2) кој гласи:

„Доколку еднократната сума за покривање на трошоците за пренос на бројот, операторот давател ја наплатува од претплатниците, тогаш на post-paid претплатник еднократната сума му ја фактурира со сметката издадена по реализација на пренесувањето, а на pre-paid претплатник му ја фактурира од вредносниот ваучер при одобрување на пренесувањето. Ако пренесувањето на број на pre-paid претплатник не се реализира од било која причина, средствата во висина на еднократната сума ќе бидат вратени на вредносниот ваучер на претплатникот.”

Ставовите (2) и (3) стануваат ставови (3) и (4).

По став (4) се додава нов став (5) кој гласи:

„Доколку операторот во чија мрежа е започнат повикот кон пренесениот број нема склучено договор за интерконекција со операторот кај кого се наоѓа повиканиот пренесен број, операторот таквите повици нема да ги наплатува по повисока цена од цената која тој оператор ја наплатува за повиците кон сите останати броеви кои не се пренесени кај тој оператор.”

#### Член 8

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”.

По влегувањето во сила правилникот ќе биде објавен на веб страната на Агенцијата.

Бр.11-3/5 Агенција за електронски комуникации  
22 јануари 2009 година Комисија  
Скопје Претседател,

**Софче Јовановска, с.р.**

### КОЛЕКТИВНИ ДОГОВОРИ

#### 365.

Врз основа на член 205, 206 и 218 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/05, 62/05, 106/08 и 161/08) и член 122 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/2006 и 156/07) Министерството за здравство и репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на 4.02.2009 година, склучија

### КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

#### Член 1

Во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06 и 156/07) во членот 56, став 2 зборот „нето“ се брише.

Ставот 3 се менува и гласи:

„Обврзник за плаќање на придонесите од задолжително социјално осигурување е работникот, а обврзник за пресметка и уплата на придонесите од задолжително социјално осигурување и персонален данок е работодавачот за своите работници.

#### Член 2

Членот 57 се менува и гласи:

„Работодавачот е должен да води евиднеција на платите.

Работодавачот е должен да му достави заверена писмена пресметка за пресметаните и уплатени придонеси на работникот, најдоцна 15 дена од денот на исплатата на плата, или дел од плата, надоместок на плата, односно друг паричен надоместок, како и збирен годишен извештај по истекот на годината најдоцна до 15 февруари наредната година.

Работникот е должен да ја извести Управата за јавни приходи доколку работодавачот постапи спротивно на ставот 1 од овој член.

#### Член 3

Во членот 61 ставот 3 се брише.

Ставот 4 кој станува став 3, се менува и гласи:

„Поединечните работи, односно занимања се класифицираат по групи на сложеност и тоа:

#### Занимања од I група на сложеност 1,088-1,112

- чистач во административни простории	1,088
- чистач во кујна	1,088
- чувар на животни	1,088
- општ работник	1,088
- садомијач	1,102
- перач, пеглач на веш	1,102
- чистач во здравствени простории	1,112
- чистач во РТГ простории	1,112

#### Занимања од II група на сложеност 1,136-1,268

- портир	1,136
- вратар	1,136
- курир	1,156
- домаќин	1,156
- сервирка	1,165
- работник во кујна-садомијач	1,165
- пеглар, сушар, перач на веш	1,165
- телефонист во работна единица	1,175
- садомијач во лабораторија, трансфузиологија инфузија и нуклеарна медицина	1,175
- чувар-пожарникар	1,190
- гипсер, разнесувач на материјал	1,204
- физички работници	1,234
- физички работник-асанатор	1,243
- телефонист во здравствена установа	1,243
- болничар (помошник обдуцент, препаратер, одржувач на хигиена, транспортер во операциона сала, интензивна нега)	1,268
- болничар неговател (детска негователка во стационар, млечна кујна, детска гледачка, болничар во операциона сала)	1,268

#### Занимања од III група на сложеност 1,321-1,477

- КВ - работници (со стручен испит)	1,321
- КВ - работници	1,375
- КВ - телефонист	1,375
- работници со ССП	1,399
- противпожарен техничар	1,399
- дактилограф	1,399
- стенодактилограф	1,399
- сервирка	1,399
- продавач	1,399
- возач	1,423
- котлар	1,423
- електричар	1,423
- техничар (ТТ, ТВ и др.)	1,452
- болничар со ССП	1,477
- детска негователка со ССП	1,477

#### Занимања од IV група на сложеност 1,555-1,662

- ВКВ работници (возач, котлар, автомеханичар, на парен котел, водоинсталатер, електричар, монтер, бербер, готвач, машино бравар, сидар и др.)	1,555
- обезбедувач со лиценца за обезбедување	1,555
- технички секретар	1,555
- секретар-архивар	1,555
- секретар за настава	1,608
- стенодактилограф I а класа	1,608
- статистичар-евидентичар	1,608
- архивар-дактилограф	1,608
- архивар-магационер	1,608
- референт-администратор	1,608
- оперативен службеник	1,608
- референт за прием и испис	1,608
- референт за студентски прашања	1,618
- информатор	1,618
- библиотекар	1,632
- преведувач-коресподент	1,632
- касиер	1,632
- економ-домаќин	1,632
- техничар (електро, машински, ТТ, ТВ, ПП и др.)	1,632
- возач во брза помош	1,662

#### Занимања од V група на сложеност

##### Подгрупа V/1 1,686-1,735

- општа медицинска сестра (приемно и карто-тека)	1,686
- референт за ОНО и ОСЗ	1,686
- благајник	1,710
- инкасатор	1,710
- пресметувач на плати	1,710
- фактурист	1,710
- материјално-финансов книговодител	1,725
- ликвидатор	1,725
- референт за работни односи	1,725
- оператор на терминал	1,735
- контер	1,735



Подгрупа V/2 1,827 - 1,900			
- здравствен статистичар	1,827		
- медицинска сестра-болничар	1,827		
- негователски техничар за нега на болен	1,827		
- мед. сестра акушерка-техничар, стоматолошка сестра	1,851		2,542
- лаборант, лаборантски техничар, фармацевтски техничар, хемиски техничар, санитарен техничар, физиотерапевт, лаборант, препарататор, лаборант по нуклеарна медицина, цитогенски техничар, перфузионист, забен техничар, радиолошки техничар, фотолаборант, дезинсектор, програмер на компјутер, забари - дентисти	1,851		
- патронажна медицинска сестра	1,876		
- медицинска сестра во итна медицинска помош	1,876		
- медицинска сестра во домашна посета	1,876		
- медицинска сестра во одделение во психијатриска болница	1,876		
- медицинска сестра-инструментарка, инструментарка-акушерка, медицинска сестра-анестетичар, физиотерапевт во реанимација, медицинска сестра во интензивна нега, акушерка во родилна сала, медицинска сестра на дијализа, медицинска сестра физиотерапевт, трансфузист	1,900		
Занимања од VI група на сложеност			
Подгрупа VI/1 1,924-2,051			
- виш референт	1,924		
- економист, правник (со степен)	1,973		
- инжењер (со степен)	1,973		
- виш социјален работник	1,973		
- виш програмер	1,997		
- виш санитарен техничар, виш забен техничар, виш физиотерапевт, виша медицинска сестра, акушерка, виши лаборант, трансфузионист, виш фармацевт, виш цитогенски техничар, виш РТГ техничар, виш фармацевтски техничар, дефектолог-диететичар, нутрицист, виш работен терапевт, воспитувач, педагог, наставник, виш здравствен соработник, инжењер по медицинска радиологија	2,051		
Подгрупа VI/2 2,129			
- виш здравствен работник специјалист во психијатрија, нуклеарна медицина, забна здравствена превентива, медицина на трудот, интензивно лекување, патронажна, диететика, комунална хигиена, итна медицинска помош, визил техничар, трансфузионист, анестетичар и др.	2,129		
Занимања во VII група на сложеност			
Подгрупа VII/1-а 2,518-2,620			
- технички уредник на списание	2,518		
- дипломиран социјален работник	2,542		
- здравствени работници со високо образование	2,542		
- дипломиран економист, дипломиран правник, дипломиран педагог, дипломиран дефектолог, дипломиран психолог, дипломиран логопед, дипломиран биолог, дипломиран физичар, дипломиран сурдолог, дипломиран соматопед			2,542
- стручен соработник- референт (економист, правник, библиотекар, педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, соматопед)			2,571
- дипломиран инжењер			2,596
- дипломиран хемичар и биохемичар			2,596
- самостоен стручен соработник (економист, правник, библиотекар, педагог, дефектолог, психолог, логопед, биолог, физичар, сурдолог, соматопед)			2,620
Подгрупа VII/1-б 2,649-2,727			
- доктор на медицина, доктор на стоматологија и дипломиран фармацевт			2,649
- доктор на медицина и стоматологија на специјализација, фармацевт, фармацевт на специјализација			2,649
- дипломиран фармацевт-примариус			2,717
- доктор на медицина и на стоматологија, примариус			2,717
- помлад асистент			2,727
Подгрупа VII/2-а 2,800-2,849			
- самостоен стручен соработник (дипломиран правник со правосуден испит кој врши работни задачи предвидени со правосуден испит) и дипл.економист овластен ревизор			2,800
- магистер (економист, правник, биолог, физичар, педагог, психолог, логопед, сурдолог, соматопед)			2,800
- магистер по јавно здравство			2,800
- здравствени соработници со специјализација,			2,849
Подгрупа VII/2-б 3,077-3,360			
- дипломиран фармацевт, доктор на медицина и стоматологија-магистер			3,077
- дипломиран фармацевт, доктор на медицина и стоматологија-специјалист			3,141
- асистент			3,262
- доктор на медицина, стоматологија и дипл. фармацевт			
- субспецијалист			3,311
- доктор на медицина и стоматологија и дипл. фармацевт специјалист-примариус			3,360
Занимања од VIII група на сложеност			
Подгрупа VIII-а 3,603-3,627			
- доктор на науки			3,603
- доктор на науки-асистент			3,627
Подгрупа VIII-б 4,016-4,552			
- научен соработник			4,016
- доцент			4,114
- виш научен соработник			4,260

- вонреден професор	4,357
- научен советник	4,503
- редовен професор	4,552.“

## Член 4

Член 73-а ставот 1, се менува и гласи:

„На директорите во јавните здравствени установи им се утврдува плата во вкупен коефициент	
- за здравствени станици и здравствени домови до 150 вработени	5,067
- за здравствени домови над 150 вработени и заводи за здравствена заштита	5,476
- за Републички завод за здравствена заштита, општи болници, специјални болници, заводи и институти	5,841
- за клинички болници, клиници и универзитетски клиници	6,099
- Универзитетски клинички центар	6,371.“

## Член 5

Член 74 се менува и гласи:

„На раководните работници и другите одговорни работници основната плата им се зголемува со додаток на плата по основ на раководење и одговорност:

- декан	0,88
- продекан	0,83
- раководител на работна единица	0,46
- раководител на оддел	0,41
- раководител на одделение	0,37
- раководител на аптека	0,34
- раководител на галенска лабораторија	0,34
- раководител на поликлиника	0,32
- раководител на центар	0,29
- раководител на лабораторија	0,27
- раководител на кабинет	0,27
- раководител на отсек	0,27
- раководител на операциона сала	0,27
- раководител на дневна болница	0,24
- раководител на диспанзер	0,24
- раководител на единица	0,22
- главна медицинска сестра	0,17
- главен медицински лаборант	0,17
- одговорна мед.сестра (одделенска и сл.)	0,12
- одговорен медицински лаборант	0,12

Администрација:

- финансов раководител на здравствена установа	0,49
- секретар на здравствена установа	0,39
- раководител на правни, кадровски и општи работи на здравствена установа	0,34
- раководител за економски работи	0,34
- шеф на сметководство	0,24
- одговорен на служба	0,24
- одговорен на сектор	0,20
- одговорен на одделение	0,15
- одговорен на отсек	0,10

Додатокот на плата по основ на раководење и одговорност може да се зголеми само по еден основ.

## Член 6

Во членот 77 став 3 алинеата 1 се брише.  
Ставот 4 се брише.

Во ставот 5 кој станува став 4, алинеата 3 се брише.  
Во ставот 6 кој станува став 5, зборовите: "регресот за исхрана" се бришат.  
Ставот 7 станува став 6.

## Член 7

Овој Колективен договор се смета за склучен откако ќе го потпишат овластените претставници на Министерството за здравство и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Републиката Македонија.

Колективниот договор ќе се регистрира кај органот на државната управа надлежен за работите од областа на трудот.

Овој Колективен договор ќе биде објавен во „Службен весник на Република Македонија“ по извршената регистрација во органот на државната управа надлежен за работите од областа на трудот.

## Член 8

Овој Колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплатата на платата за месец јануари 2009 година.

Бр. 0101-5/1	Бр. 07-895/1
4 февруари 2009 година	4 февруари 2009 година
Скопје	Скопје
Самостоен синдикат за здрав-	Министерство за здрав-
ство, фармација и	ство на Република
социјална заштита на	Македонија
Република Македонија	
Претседател,	Министер,
д-р <b>Симон Силјаноски</b> , с.р.	д-р <b>Бујар Османи</b> , с.р.

## 366.

Врз основа на член 203 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 106/2008) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2008), Министерството за образование и наука на Република Македонија и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија на 30 јануари 2009 година, го склучија следниот

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА ОСНОВНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Во Колективниот договор за основното образование во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/95, 41/05, 36/06 и 51/06) членот 30 се менува и гласи:

## „Член 30

Најниската плата за одделени степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на работникот, се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен на сложеност се множи со соодветниот коефициент за степен на сложеност и тоа:

**I. ГРУПА**  
Едноставна и рутинска работа за обавување на работните задачи:  
-општ работник  
Коефициент на сложеност 1,00.

**II. ГРУПА**  
Помалку сложени работи и задачи, односно работа со едноставни средства за работа:  
-хигиеничар,  
-чувар,  
-перачка во училишта за деца со посебни образовни потреби и ученичките домови во состав на основните училишта,  
-сервирка-садомијач во училишта за деца со посебни образовни потреби и ученичките домови во состав на основните училишта.  
Коефициент на сложеност 1,224.

**III. ГРУПА**  
Средно сложени работи и задачи, за кои се потребни потесни познавања за работата:  
-ложач,  
-ракувач на парни котли,  
Коефициент на сложеност 1,607.

**IV. ГРУПА**  
Посложени работи кои бараат поголем степен на самостојност во извршување на работите:

1. Подгрупа  
-економ домаќин,  
-готвач,  
-хаус-мајстор.  
Коефициент на сложеност 1,742.

2. Подгрупа  
-благајник-администратор,  
-негувател во основни училишта за деца со посебни образовни потреби.  
Коефициент на сложеност 1,877.

**V. ГРУПА**  
Многу сложени работи кои бараат креативност во нивното извршување:  
-секретар-администратор.  
Коефициент на сложеност 2,147.

**VI. ГРУПА**  
Високо сложени работи сврзани поврзани со изведување на настава и стручни работи што бараат дополнително познавање на подрачјето на кое работат со самостојност и креативност во нивното извршување:

1. Подгрупа  
-наставник-почетник со ВСС,  
-воспитувач-почетник со ВСС,  
-стручен соработник-почетник,  
-наставник со ВШС,  
-воспитувач со ВШС  
-секретар,  
-библиотекар.  
Коефициент на сложеност 2,349.

2. Подгрупа  
-наставник,  
-воспитувач.  
Коефициент на сложеност 2,551.

3. Подгрупа  
-стручен соработник.  
Коефициент на сложеност 2,618.

4. Подгрупа  
-наставник-ментор,  
-воспитувач-ментор.  
Коефициент на сложеност 2,686.“

#### Член 2

Во членот 32 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат со броевите „0,101“ и „0,202“.

#### Член 3

Членот 33 се менува и гласи:

#### „Член 33

Коефициентот на наставникот од соодветната група и подгрупа се зголемува ако работи во потечки услови за работа и тоа:

а) Работа во паралелки и групи со деца со посебни потреби.....0,135  
б) Работа во паралелки и групи со деца со посебни потреби:  
-од две одделенија.....0,101  
-од три одделенија.....0,121  
-од четири одделенија.....0,135  
в) Работа во комбинирани паралелки во редовното основно образование:  
-две одделенија.....0,067  
-три одделенија.....0,101  
-четири одделенија.....0,135  
г) Работа во ридско-планински подрачја по паралелки:  
I. категорија—одделенка и предметна настава...0,337  
II. категорија—одделенка и предметна настава...0,202  
III. категорија—одделенка и предметна настава...0,067“

#### Член 4

Во членот 34 бројот „0,20“ се заменува со бројот „0,135“.

#### Член 5

Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а се применува од 1 јануари 2009 година.

Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија  
Претседател,  
**Дојчин Цветаноски, с.р.**

Министерство за образование и наука на Република Македонија,  
Министер,  
**Перо Стојановски, с.р.**

367.

Врз основа на член 203 од Законот за работни односи („Службен весник на Република Македонија“ бр. 62/2005 и 106/2008) и согласно член 5 од Општиот колективен договор за јавниот сектор на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 10/2008), Министерството за образование и наука на Република Македонија и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија на 30 јануари 2009 година, го склучија следниот

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА  
КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СРЕДНОТО  
ОБРАЗОВАНИЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

**Член 1**

Во Колективниот договор за средното образование во Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 65/95 и 41/05) членот 30 се менува и гласи:

**„Член 30**

Најниската плата за одделени степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на работникот, се утврдува така што износот на најниската плата за најнизок степен на сложеност се множи со соодветниот коефициент за степен на сложеност и тоа:

**I. ГРУПА**

Едноставна и рутинска работа за обавување на работните задачи:

-општ работник

Коефициент на сложеност 1,00

**II. ГРУПА**

Помалку сложени работи и задачи, односно работа со едноставни средства за работа:

-хигиеничар,

-чувар,

-перачка во училишта за деца со посебни образовни потреби и ученичките домови во состав на средните училишта,

-сервирка-садомијач во училишта за деца со посебни образовни потреби и ученичките домови во состав на средните училишта.

Коефициент на сложеност 1,182.

**III. ГРУПА**

Средно сложени работи и задачи, за кои се потребни потесни познавања за работата:

-ложач,

-ракувач на парни котли,

Коефициент на сложеност 1,616.

**IV. ГРУПА**

Посложени работи кои бараат поголем степен на самостојност во извршување на работите:

1. Подгрупа

-економ домаќин,

-готвач,

-хаус- мајстор.

Коефициент на сложеност 1,753.

2. Подгрупа

-благајник-администратор,

-негувател во ученички дом.

Коефициент на сложеност 1,890.

3. Подгрупа

-соработник во практична настава (демонстратор, лаборант и други соработници).

Коефициент на сложеност 1,959.

**V. ГРУПА**

Многу сложени работи кои бараат креативност во нивното извршување:

-секретар-администратор.

Коефициент на сложеност 2,164

**VI. ГРУПА**

Високо сложени работи сврзани поврзани со изведување на настава и стручни работи што бараат дополнително познавање на подрачјето на кое работат со самостојност и креативност во нивното извршување:

1. Подгрупа

-наставник-почетник,

-воспитувач-почетник,

-стручен соработник-почетник,

-секретар,

-библиотекар.

Коефициент на сложеност 2,369.

2. Подгрупа

-наставник,

-воспитувач.

Коефициент на сложеност 2,575.

3. Подгрупа

-стручен соработник.

Коефициент на сложеност 2,643.

4. Подгрупа

-наставник-ментор,

-воспитувач-ментор.

Коефициент на сложеност 2,592.“

**Член 2**

Во членот 32 броевите „0,15“ и „0,30“ се заменуваат со броевите „0,103“ и „0,206“.

**Член 3**

Во членот 33 бројот „0,20“ се заменува со бројот „0,137“.

**Член 4**

Во членот 34 бројот „0,20“ се заменува со бројот „0,137“.

**Член 5**

Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а се применува од 1 јануари 2009 година.

Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија

Претседател,

**Дојчин Цветаноски, с.р.**

Министерство за образование и наука на Република Македонија,

Министер,

**Перо Стојановски, с.р.**

368.

Врз основа на член 203 и 218 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр.62/05 и 106/08), Министерството за труд и социјална политика и Самостојниот синдикат за образование, наука и култура, на ден 30 јануари 2009 година, склучија

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР  
ЗА ЈАВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ДЕЦА ВО ДЕЛНОСТА  
ЗГРИЖУВАЊЕ И ВОСПИТАНИЕ НА ДЕЦАТА**

## Член 1

Во Колективниот договор за јавните установи за деца во дејноста згрижување и воспитување на децата („Службен весник на Република Македонија” бр. 41/05), членот 32 се менува и гласи:

## „Член 32

I. Основно образование	
- општ работник-----	1.000
- хигиеничар, перачка, пеглачка, градинар-----	1.137
- садомијач, ложач на парни котли и помошник во кујна-----	1.206
II. Професионално образование по завршување на основното образование	
- помошник готвач во главна кујна-----	1.240
- помошник готвач во чајна кујна-----	1.274
- ракувач на парни котли-----	1.342
III. Образование кое трае до три години	
- шивач-----	1.377
- ракувач на парни котли-ложач, хаус мајстор-----	1.411
- готвач-----	1.445
IV. Средно образование кое трае четири години	
- набавувач-возач, хаус мајстор-----	1.479
- магационер-домаќин, аналитичар-евидентичар-----	1.479
- благајник, материјален книговодител, секретар-архивар-----	1.514
- готвач-----	1.548
- книговодител-----	1.616
V. Средно образование со квалификационен испит или одредена специјализација	
- негувател-----	1.685
- помошник воспитувач за деца со пречки во развојот-----	1.822
VI. Вишо образование	
- помошник воспитувач за група деца со посебни потреби-----	1.890
- стручен соработник, главна медицинска сестра, секретар-----	2.096
- воспитувач-----	2.164
VII. Високо образование	
- воспитувач-----	2.301
- стручен работник-----	2.369

## Член 2

Во членот 33, став 2 зборовите: „јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и другите правни лица кои вршат нестопанска дејност „се заменуваат со зборовите: „јавниот сектор на Република Македонија“.

## Член 3

Во членот 38 зборовите: „јавните служби, јавните претпријатија, државните органи, органите на единиците на локалната самоуправа и другите правни лица кои вршат нестопанска дејност „се заменуваат со зборовите: „јавниот сектор на Република Македонија“.

## Член 4

Во целиот текст на Колективниот договор зборот „работодавецот” се заменува со зборот „работодавач”.

## Член 5

Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија”, а ќе се применува со исплата на плата од 1 јануари 2009 година.

Самостоен синдикат за образование, наука и култура на Република Македонија Претседател, <b>Дојчин Цветаноски, с.р.</b>	Министерство за труд и социјална политика Република Македонија, Министер, <b>Цељал Бајрами, с.р.</b>
--	--

369.

Врз основа на член 203 и 218 од Законот за работните односи („Службен весник на Република Македонија” бр. 62/05 и 106/08), Министерството за труд и социјална политика и Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија, на ден 30 јануари 2009 година, склучија

**КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР  
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА КОЛЕКТИВНИОТ ДОГОВОР ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА  
НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

## Член 1

Во Колективниот договор за социјална заштита на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија” бр. 83/06), во членот 61, став 2 зборот “нето” се брише.

## Член 2

Членот 64 се менува и гласи:

## „Член 64

Коефициентот на сложеност на работите се определува во зависност од степенот на образование утврден како услов во актот за организација и систематизација на работните места кај работодавачот и тоа:

I едноставни работи (без приученост)	1,000
II помалку сложени работи (со приученост)	1,137
III средно сложени работи	1,342
IV сложени работи	1,616

V посложени работи (средно образование)	1,890
VI/1 а многу сложени работи (више образование)	2,096
VI/2-б многу сложени работи (више образование во дејноста)	2,233
VII/1-а високо сложени работи (факултет)	2,780
VII/1-б високо сложени работи (факултет во дејноста)	3,054
VII/2 високо сложени работи (магистри и специјалисти во дејноста)	3,260
VIII исклучително значајни најсложени работи (доктори на науки)	3,396

Поединечните работи, односно занимања се класифицираат во групи на сложеност и тоа:

#### Занимања од I група на сложеност (однос 1,00)

Едноставни работи, односно занимања без претходно приучување, за кои е доволно основно образование или I степен на стручна подготовка:

- чистачка во административни простории	1,034
- чистачка во установа со најтешко хендикепирани лица	1,103

#### Занимања од II група на сложеност (однос 1,14)

Помалку сложени работи, односно занимања со претходно приучување, за кои е потребен II степен на стручна подготовка, односно осумгодишно училиште со дополнителни функционални знаења и вештини, стекнати со курсеви, или соодветно практично искуство:

- перач на алишта	1,137
- сервирка	1,137
- собарка	1,137
- подготвувач на прехранбени продукти	1,137
- чувар	1,206
- курир	1,206
- градинар, земјоделски работник	1,206
- ложач на парен котел	1,240
- работник за електричарски и сродни работи	1,240
- работник за водоинсталатерски и сродни работи	1,240
- хаус мајстор	1,240
- тракторист	1,240
- социјален згрижувач на деца	1,308
- геронто-домаќин	1,308
- болничар	1,308

#### Занимања од III група на сложеност (однос 1,34)

Средно сложени работи, односно занимања за кои е потребен III степен на стручна подготовка, односно тесно квалификувани и стручни профили:

- шивач	1,342
- телефонист	1,342
- бербер	1,342
- КВ-работници (електричар, бравар)	1,411
- возач (Б, Ц, Д или Е категорија)	1,411

- дактилограф	1,411
- готвач	1,582
- негувателка	1,582

#### Занимања од IV група на сложеност (однос 1,62)

Сложени работи, односно занимања за кои е потребен IV степен на стручна подготовка, односно квалификувани или стручни профили:

- дактилограф I а класа	1,616
- домаќинка	1,616
- благајник	1,616
- статистичар обработувач	1,616
- административен техничар	1,616
- административно технички секретар	1,616
- архивар	1,616
- книжничар	1,616
- ВКВ работници (бравар, електричар, дрводелски работник, автомеханичар и др.)	1,685
- набавувач	1,753
- домаќин економ	1,753
- книговодител	1,787
- книговодител ликвидатор	1,787
- книговодител контер	1,787
- главен (самостоен) готвач	1,822
- одговорен сметководител	1,856

#### Занимања од V група на сложеност (однос 1,89)

Сложени работи, односно занимања за кои е потребен V степен на стручна подготовка, односно средно училиште стекнато преку образование:

- физиотерапевт	1,890
- медицинска сестра	1,890
- инструктор	1,959
- воспитувач	2,061

#### Занимања од VI група на сложеност Подгрупа VI/1 (однос 2,10)

Сложени работи, односно занимања за кои е потребен VI степен на стручна подготовка, односно више образование:

- програмер на автоматска обработка на податоци	2,096
- статистичар-евидентичар	2,130
- правник (со степен)	2,164
- економист (со степен)	2,164
- главна медицинска сестра	2,198
- физиотерапевт	2,198
- работен терапевт	2,198
- статистичар истражувач	2,198

#### Подгрупа VI/2 (однос 2,23)

- воспитувач	2,369
- социјален работник	2,712

**Занимања од VII група на сложеност**

Сложени и многу сложени работи, односно занимања, за кои е потребно VII степен на стручна подготовка, односно факултет:

**Подгрупа VII/1-а (однос 2,85)**

- дипломиран економист	2,849
- дипломиран правник	2,849
- дипломиран инженер по агрономија	2,849

**Подгрупа VII/1-б (однос 2,92)**

- дипломиран социјален работник	3,054
- дипломиран економист за стручна работа	3,054
- дипломиран правник за стручна работа	3,054
- психолог	3,054
- педагог	3,054
- дефектолог	3,054
- социолог	3,054
- логопед	3,054
- педагог за ресоцијализација	3,054
- воспитувач	3,054
- сурдолог	3,054
- доктор по медицина	3,054

**Подгрупа VII/2 (однос 3,26)**

Сложени и високо сложени работи односно занимања за кои е потребен VII степен на стручна подготовка, магистратура и специјализација.

- специјалист (за социјална работа, психолог, педагог, доктор по медицина)	3,191
- дипломиран правник со правосуден испит	3,260
- магистер (за социјална работа и социјална политика, психолог, педагог, дефектолог, правни науки, економски науки, криминологија) и специјалист со постдипломски студии од најмалку 2 години	3,260

**Занимање од VIII група на сложеност (однос 3,40)**

Самостојни и советодавни научно-истражувачки работи за кои е потребен VIII степен на стручна подготовка, односно доктори на науки:

- доктор на науки за социјална работа и социјална политика	3,396
- доктор на науки психолог	3,396
- доктор на науки дефектолог	3,396
- доктор на правни науки	3,396
- доктор на економски науки	3,396
- доктор на социолошки науки	3,396
- доктор педагог	3,396"

**Член 3**

Во членот 95 по зборот „месечната“ се додава зборот „нето“.

**Член 4**

Членот 67 се менува и гласи:

**„Член 67**

Директор на јавна установа за социјална заштита (установа, меѓуопштински центар за социјална работа, односно центар за социјална работа), остварува додаток на плата по основа на раководење и одговорност и тоа во:

- Завод за социјалните дејности	0,69
- установа со повеќе од 100 штитеници	0,69
- установа од 70 до 100 штитеници	0,62
- установа со помалку од 70 штитеници	0,55
- директор на центар за социјална работа на подрачја со над 150.000 жители	0,69
- директор на центар за социјална работа на подрачја од 80-150.000 жители	0,62
- директор на центар за социјална работа на подрачја од 30-80.000 жители	0,55
- директор на центар за социјална работа на подрачја помали од 30.000 жители	0,34

На раководни работници кои немаат ограничен мандат, по основа на раководење и одговорност, основната платата им се зголемува и тоа:

- секретар на установа за социјална заштита	0,34
- раководител на подружница	0,21
- раководител на одделение	0,14"

**Член 5**

Овој колективен договор влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“ а ќе се применува со исплатата на платата од 1 јануари 2009 година.

Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на РМ

Министерство за труд и социјална политика

Претседател,  
Спец.рад.суб.неурорадиолог  
д-р Симон Сиљановски, с.р.

Министер,  
Цељал Бајрами, с.р.

**СПОГОДБИ****370.**

Врз основа на член 59 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр.60/06 и 156/07) репрезентативниот Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија претставуван од претседателот д-р Симон Силјановски и Министерството за здравство претставувано од министерот д-р Бујар Османи, на 4.02.2009 година, склучија

**СПОГОДБА  
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА НАЈНИСКАТА ПЛАТА ЗА  
НАЈНИЗОК СТЕПЕН НА СЛОЖЕНОСТ И ЗА НА-  
ЧИНОТ НА ПРЕСМЕТУВАЊЕ И ИСПЛАТА НА  
ПЛАТИТЕ ВО ЗДРАВСТВЕНАТА ДЕЈНОСТ**

**Член 1**

Со оваа спогодба се уредува начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност во Република Македонија.

**Член 2**

При утврдување на најниската плата се поаѓа особено од: трошоците на живот, економските можности на стопанството, општото ниво на платите во земјата, нивото на продуктивноста, социјалните давања и други економски и социјални фактори и се утврдува во износ од 13.122,00 денари.

Пресметувањето на најниската плата утврдена во ставот 1 на овој член ќе отпочне да се применува со исплатата на плата за месец јануари 2009 година.

**Член 3**

Најниската плата за одделни степени на сложеност за полно работно време и нормален учинок на работникот во јавното здравство ќе се утврдува така што износот на најниската плата од член 2 на оваа спогодба (13.122,00 денари) се множи со соодветниот коефициент за одделни степени на сложеност утврдени во Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија.

**Член 4**

Основната плата на работникот согласно Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија не може да биде пониска од 16.187,00 денари.

Доколку платата за одделни степени на сложеност, пресметана на начинот утврден во член 3 од оваа спогодба изнесува под 16.187,00 денари, истата ќе се зголеми до износот од 16.187,00 денари.

**Член 5**

Вкупниот износ на додатоците на плата кои произлегуваат од членовите 63, 64, 65 и 74 од Колективниот договор за здравствената дејност на Република Македонија, не може да изнесува повеќе од:

- 25% од основната плата за клинички центар, клиници, институти и клиничка болница,
- 20% од основната плата за општите болници и специјалните болници,
- 15% од основната плата за сите други јавни здравствени установи.

**Член 6**

Самостојниот синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија се согласува во рок од најмногу 30 дена од денот на склучувањето на оваа спогодба, јавните здравствени установи да ги усогласат актите за исплата на плати.

**Член 7**

Страните потписнички на оваа спогодба можат да договорат измени и дополнувања на истата во писмена форма.

**Член 8**

Оваа спогодба е склучена во 6 (шест) еднакви примероци, од кои по 3 (три) примероци за секоја спогодбена страна.

**Член 9**

Со денот на влегување во сила на оваа спогодба престанува да важи Спогодбата за утврдување на најниската плата за најнизок степен на сложеност и за начинот на пресметување и исплата на платите во здравствената дејност објавена во „Службен весник на Република Македонија“ бр.130/08.

**Член 10**

Оваа спогодба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе се применува со исплатата на платата за месец јануари 2009 година.

Бр. 0104-7/1  
4 февруари 2009 година  
Скопје  
Самостоен синдикат за здравство, фармација и социјална заштита на Република Македонија  
Претседател,  
д-р **Симон Силјаноски**, с.р.

Бр. 07-896/1  
4 февруари 2009 година  
Скопје  
Министерство за здравство на Република Македонија  
Министер,  
д-р **Бујар Османи**, с.р.



[www.sivesnik.com.mk](http://www.sivesnik.com.mk)  
[contact@sivesnik.com.mk](mailto:contact@sivesnik.com.mk)

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о.-Скопје  
бул. "Партизански одреди" бр. 29. Поштенски факс 51.  
Директор и одговорен уредник - Тони Трајанов.  
Телефон: +389-2-5512400.  
Телефакс: +389-2-5512401.

Претплатата за 2009 година изнесува 9.200,00 денари.  
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.  
Рок за рекламации 15 дена.  
Жиро-сметка: 30000000188798.  
Депонент на Комерцијална банка, АД - Скопје.  
Печат: ГРАФИЧКИ ЦЕНТАР ДООЕЛ, Скопје.

ISSN 0354-1622

